



ESI за потребите на ОКТА АД - Скопје бара

Инженер во Акредитирана Лабораторија (Реон Скопје)

РАБОТНИ ЗАДАЧИ:

- ✓ Прием, преглед и евидентирање на примероците за тестирање;
- ✓ Организирање и следење на работата;
- ✓ Надзор врз персоналот и давање на инструкции при изведување на тестирањата;
- ✓ Проверка и оценка на резултатите од тестирањата;
- ✓ Извршување на тестирања во согласност со методите на испитување;
- ✓ Калибрација/Верификација на мерната инструментација, според изготвен план;
- ✓ Учество во изготвување на инструкции за работа;
- ✓ Учество во пуштање во работа нова мерна инструментација;
- ✓ Подготовка на спецификација за потребите од хемикалии и прибор за работа;
- ✓ Доследна примена на документите од системот за квалитет и активно учество во нивно ревидирање и изготвување;
- ✓ Извршување други задачи во доменот на стручната квалификација

БАРАНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

- ✓ Висока стручна спрема – ВСС, Природно-математички факултет-насока Хемија; Технолошко-металуршки факултет- Органски насоки;
- ✓ Познавање на MS Office (Excel, Word, Power Point);
- ✓ Претходно работно искуство во лабораториски анализи, индустрија ќе се смета за предност
- ✓ Познавање деловен англиски јазик
- ✓ Возачка дозвола – Б категорија

БАРАНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

- ✓ Добри комуникациски и организациски вештини;
- ✓ Ориентираност кон тимска работа;
- ✓ Time management вештини;
- ✓ Вештина за донесување одлуки;
- ✓ Способност за логицирање и аналитичност;
- ✓ Посветеност и самоиницијативност;
- ✓ Педантност и спретност;
- ✓ Доверливост и одговорност;
- ✓ Нумерички вештини
- ✓ Способност за работа во услови на испарување на нафтени деривати

ПОНУДА:

- ✓ Работа во позитивна средина со можност за напредување
- ✓ Солидна нето плата

- ✓ Интерна обука
- ✓ Полно работно време од 07:00-15:00 часот
- ✓ Организиран превоз од компанијата, до и од работно место
- ✓ Организирана исхрана од компанијата
- ✓ Други бенефиции согласно политиките на компанијата.

Доколку ги исполнувате наведените критериуми, своите биографии испратете ги на rabota@esi.mk и наведете ја позицијата „**Инженер во Акредитирана Лабораторија**“ за која аплицирате.

Апликациите ќе се прифаќаат до 10.02.2023.

ЕСИ (Employment Services International)
ул. Костурски херои 62/1,1000 Скопје
Т:+389 2 3246-899,Ф:+389 2 3246-897
rabota@esi.mk, www.esi.mk